

## Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 1

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош**

I.1.2) Адреса: **ул. 11 Октомври број 36**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:





I.1.5) Лице за контакт: **Елизабета Саздовска**, адреса на е-пошта: **elizabetha.sazdovska@aaipa.gov.mk** телефон/факс: **02/3215621/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Економија и финансии**

### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

| Предмет на договорот за јавна набавка  | ЗПЈН                                   | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка                 | Очекуван старт | Забелешки | Оглас   |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|---|
| Набавка на информатичка опрема - преносливи компјутери                       | 30213100-6                             | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | Јануари        |           |  |
| Набавка на тонери и друг потрошен материјал                                  | 30125110-5<br>30125000-1<br>30125120-8 | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | Јануари        |           |  |
| Набавка на информатичка опрема - хардверска опрема и софтвери                | 48800000-6                             | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | Февруари       |           |  |
| Набавка на артикли за бифе   | 15980000-1                             | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | Февруари       |           |   |
| Набавка на канцелариски материјали   | 30192000-1                             | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | Февруари       |           |  |
| Набавка на средства за хигиена   | 33760000-5                             | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | Мај            |           |   |
| Набавка на лиценца за тригодишна поддршка за Firewall и лиценци за антивирус | 48730000-4<br>48761000-0               | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | Август         |           |   |

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

| Предмет на договорот за јавна набавка   | ЗПЈН       | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка                 | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-------|
| Набавка на услуга за ревизија на финансиските извештаи на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош за 2021 година | 79212000-3 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | Февруари       |           |       |
| Набавка на телекомуникациски услуги-фиксна телефонија со интернет за период од 2 години   | 64200000-8 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | Февруари       |           |       |
| Набавка на услуги за мобилна телефонија за период од 2 години   | 64212000-5 | Услуги                          | Поедноставена отворена постапка | Февруари       |           |       |
| Набавка на услуга за поштенски услуги - брза пошта меѓународна достава на писма и пратки за период од 2 години                                | 64110000-0 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | Август         |           |       |
| Набавка на услуга за осигурување на опрема и моторни возила   | 66510000-8 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | Септември      |           |       |

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|---------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-------|
| Не се пронајдени соодветни записи     |      |                                 |                 |                |           |       |

Датум на првична објава на ЕСЈН **12.01.2022**

Датум на објава на верзија **12.01.2022 15:07**